

Телал Омер, судија од седиштето на "Гинис" од Лондон, официјално на градот му го предаде Сертификатот за Гинисовиот рекорд, прв за Македонија. Нескриена радост се виде и кај вредните прилепчанки кои, според правилата, за 6 часа направиле 80.191 посна сарма, со големина од 10 милиметри.

Пишува:
Милева ЛАЗОВА

ПРИЛЕПСКИТЕ САРМИ ВО ГИНИСО



"НА ОГРОМНО ЗАДОВОЛСТВО ГО ПРОГЛАСУВАМ НОВИОТ ГИНИСОВ СВЕТСКИ РЕКОРД", ТЕЛАЛ ОМЕР, СУДИЈА ОД "ГИНИС"

На огромно задоволство го прогласувам новиот Гинисов светски рекорд за најголемата порција зелка", објави еден од шестмината официјални судии за проверување рекорди низ светот, Телал Омер, судија од седиштето на "Гинис" од Лондон.

Тој на градот му го предаде Сертификатот во кој е наведено дека е потврден рекордот на 160 прилепчанки, кои ја направиле најголемата чинија со зелка, односно со сарми во светот.

"Рекордот ќе се најде во Гинисовата книга за 2010 година, затоа што годинашното издание веќе е подготвено. Во 'Гинис' секоја седмица пристигнуваат по илјада апликации за светски рекорди, кои се проверуваат. Во годишната книга се забележуваат 4.000 светски рекорди. Информацијата уште веднаш е објавена на веб-страницата на 'Гинис', кажа Омер, потврдувајќи дека ова е прв официјален рекорд од Македонија.

Прилепчани беа презадоволни од признанието кое им беше дадено токму на прославата на денот на големиот празник Свети Никола. Нескриена радост се виде и кај вредните прилепчанки кои, според правилата, за 6 часа направиле 80.191 посна сарма, секоја со големина од 10 милиметри. Прилепските домаќинки ги приготвиле сармите кои се вараа на пет локации во градот - во кујните на Старскиот дом, во две градинки, во домот на интернатот "Орде Чопела" и во кујната на фабриката за конзервирање на зеленчук и печурки. За приготвувањето на сармите беа потрошени 700 зелки и повеќе од 90 килограми ориз. Беа поставени војничките казани во кои се вараа повеќе од 200 килограми грав. За прославата се вкусија и повеќе од 50 килограми риби и се пиеше вино.

Прилепчани ги исполнија сите услови за влез во Гинисовата книга на рекорди. Тоа е забележано и со видеозапис, а це-

ПОТВРДА НА ДОЛ НА ГРАДОТ ПОД М



ПРИЛЕПЧАНКИ ВРЕДНО ГИ ПРАВЕА ПОСНИТЕ САРМИ

лиот процес го контролирале санитарната инспекција, Дирекцијата за храна и Заводот за здравствена заштита.

Традицијата на прославата на светицот заштитник на градот Прилеп, по трет пат, почна утредента, со свечена литургија во црквата "Свето Благовештение", на која покрај владиката Петар присуствуваше и поглаварот на МПЦ Г.Г. Стефан. Прославата продолжи пред параклисот на "Свети Никола" во центарот

на градот, каде беше поставена и богатата трпеза.

"Прилеп ги негува верата и традицијата", кажа владиката Петар пред параклисот на "Свети Никола" во центарот на градот.

Градоначалникот на Прилеп, Марјан Ристески, чиј тим ја придвижи идејата за Гинисов рекорд, го изрази задоволството дека Прилеп, под закрилата на заштитникот, влезе во "Гинис". Истовремено,



ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ПРИЛЕП,
МАРЈАН РИСТЕСКИ, ЧИЈ ТИМ
ЈА ПРИДВИЖИ ИДЕЈАТА ЗА
ГИНИСОВ РЕКОРД



ГАТА ТРАДИЦИЈА АРКОВИТЕ КУЛИ

домаќинот - министерот за транспорт и врски, прилепчанецот Миле Јанакиески, на прилепчани им посака здравје, радост, среќа и љубов, а новоизбраниот домаќин, прилепската Пиварница, односно нејзиниот прв човек, Сашо Самарџиоски, посака неговите сограѓани здрави и весели да го пречекаат следниот празник.

